

## СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Скопје, 29 јануари 2015

### КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ – ИМЕНУВАЊА

**Бранка Павловиќ** е именувана за **Претседател на Управниот одбор на Охридска банка АД Скопје** почнувајќи од 1<sup>ми</sup> февруари 2015 година. Надзорниот одбор на Охридска банка АД Скопје ја назначи Бранка Павловиќ за Претседател на Управниот одбор на Охридска банка по добиена претходна согласност од Гувернерот на НБРМ. Мандатот на г-а Павловиќ е четири години. Таа ја заменува Јитка Пантучкова која оди во пензија по 13 години поминати во Сосиете Женерал Групацјата.

Бранка Павловиќ дипломирала економија на Универзитетот во Белград. За време на изминатите 15 години таа била назначена на бројни раководни позиции во рамките на Сосиете Женерал Групацјата.

Во Сосиете Женерал Србија била назначена за член на Извршниот одбор на банката, одговорна за корпоративниот сегмент и Претседател на Управниот одбор на Сосиете Женерал Пензиски фонд.

Во 2009 година беше назначена за Главен извршен директор на Сосиете Женерал Монтегро во времетраење од пет години. За време на овој период банката беше наградена со неколку значајни достигнувања за исклучителни перформанси и менаџмент на промени:

- „The Banker“ – Банка на годината за 2012 г. и 2014 г. во Црна Гора
- EUROMONEY – Награда за извонредност во 2012 г.; прва од овој вид доделена во Црна Гора
- Најдобра банка во Југоисточна и Централна Европа во 2013 година.

Паралелно, професионалните достигнувања на г-а Павловиќ беа наградени со:

- Награда од ЕБРД – Жена во бизнисот, 2012 г.
- Награда за најдобра практика во постигнување полова рамноправност во работата, 2012 г.
- Најдобар менаџер во регионот, Југоисточна и Централна Европа, 2013 г.
- ИСКРА – награда за придонес во инклузивна едукација на национално ниво во 2011 и 2012 година.

Охридска банка и се заблагодарува на Јитка Пантучкова за нејзиниот исклучителен придонес во развојот на банката од јануари 2010 година. Под нејзино раководство банката оствари силен и хармоничен раст во перформансите, на портфолиото на клиенти, на мрежата на експозитури и пазарното учество, постигнувајќи добра рамнотежа во развојот на банкарството за население и корпоративното банкарство. Охридска банка исто така и посакува успех на г-а Павловиќ на новата позиција.